

Работилница за финансиска едукација на новинарите од економските редакции на  
македонските медиуми  
Хотел Романтик, Дојран, 27 и 28 февруари 2015

27 февруари 2015 - петок

Прва сесија: Монетарна политика, одлучување и комуникација

**11.55-12.00 - Отворање на работилницата**

**12.00-12.25** - Монетарната политика во Македонија – дизајн, стратегија и цели на монетарната политика - Ана Митреска, директор на Дирекцијата за истражување (**НБРМ**)

**12.25-12.50** - Макроекономски анализи и процесот на проектирање во НБРМ - Економски показатели – основни концепти и нивна интерпретација - Ана Митреска

**12.50-13.15** - Комуникација на монетарните одлуки со јавноста, со посебен фокус на месечните и кварталните информации - Ана Митреска

**13.15-14.45 - Ручек**

Втора сесија: Статистиката како функција на Народната банка

**14.45-15.05** - Фискална табела - читање, толкување и разбирање - Биљана Јанева и Бранко Ефремов - (**Министерство за финансии**)

**15.05-15.25** - НБРМ како носител на статистички истражувања - законски основ, стратешка определба за следење на меѓународните статистички стандарди, политика на комуникација со корисниците - Маја Андреевска, директор на Дирекцијата за статистика (**НБРМ**)

**15.25-15.45** - Екстерни статистики (платен биланс, МИП, надворешен долг, странски директни инвестиции) - опфат, дефиниции и класификации, основни принципи и видови на податоци кои се објавуваат - Маја Андреевска

**15.45-16.05 - Кафе пауза**

**16.05-16.25** - Монетарна статистика (монетарни прегледи, монетарни агрегати, каматни стапки, останати финансиски институции) - опфат, дефиниции и класификации, основни принципи и видови на податоци кои се објавуваат - Маја Андреевска

**16.25-16.45** - Транспарентноста на домашните институции и компании како основа за добро информирање и регионална споредба - проф. д-р Сашо Арсов (**Економски факултет - Скопје**)

**Трета сесија: Финансиски систем, монетарни инструменти и финансиска стабилност**

- 10.20-10.45** - Финансискиот систем и кризите - проф. д-р Трајко Славески (**Економски факултет - Скопје**)
- 10.45-11.10** - Улогата на пазарно ориентирани монетарни инструменти во одржување на ценовната стабилност како крајна цел на монетарната политика - Весна Христовска, директор на Дирекцијата за операции на финансиските пазари (**НБРМ**)
- 11.10-11.30** - **Кафе пауза**
- 11.30-11.55** - Начин на пресметување, значење и толкување на индикаторите за финансиската стабилност - Наташа Андреева, директор на Дирекцијата за финансиска стабилност и банкарска регулатива (**НБРМ**)

**Четврта сесија: Медиумите и институциите**

- 11.55-12.20** - Улогата на инвестициските фондови во придвижувањето на пазарот на хартии од вредност во Република Македонија - Мате Стојановски (**Комисија за хартии од вредност**)
- 12.20-13.50** - **Ручек**
- 13.50-14.15** - Заштита на интересите на осигурениците - Ратка Целаковски (**Агенција за супервизија на осигурување**)
- 14.15-14.40** - Поддршка на капитално финансирано пензиско осигурување преку најзначајните измени и дополнувања во законската и подзаконската регулатива - Дарко Саздов (**Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување**)
- 14.40-15.00** - **Завршување на работилницата**